



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 3

Скопје, четврток, 9 февруари 1950 год.

Год. VI

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НР Македонија“ Пошт. факс 31. Скопје. Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрацијата 696.

Овој број чини 4 динари. Преплата за една година износи 250 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. Централна за НРМ — Скопје 8.901.819

12

На основа чл. 73 т. 1 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 2 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

УКАЗ

ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА V ВОПРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Народното собрание на Народна Република Македонија се свикнува на V вонредно заседание на 30 јануари 1950 година.

У. Бр. 1, Скопје, 18 јануари 1950 година.

Претседателство
на Президиумот на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,
Ристо Цунов, с. р.

Претседател,
Богоја Фотев, с. р.

13

Врз основа на чл. 12 од Законот за изборот и работењето на привремените обласни народни одбори и за пренесувањето надлежностите на обласните народни одбори, а во врска со точка 7 од Напатствието на Владата на ФНРЈ за спроведувањето Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за образување области како административно-територијални единици и привремени обласни народни одбори на територијата на НР Србија, НР Хрватска, НР Словенија, НР Босна и Херцеговина и НР Македонија, Владата на Народна Република Македонија, по предлог од Министерот на народното здравје, донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕНОС НА УСТАНОВИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ НА ОБЛАСНИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ

Член 1

На обласните народни одбори се пренесуваат следните установи од надлежноста на Министерството на народно здравје:

- 1) На Народниот одбор на Битолска област:
 - а) Државната болница во Битола.
 - б) Санитетско-епидемиолошката станица во Битола.
 - в) Нивното медицинско училиште за болногледачи во Битола.
 - г) Нивното медицинско училиште за дезинфектори во Битола.
- 2) На Народниот одбор на Штипска област:
 - а) Државната болница во Штип.
 - б) Санитетско-епидемиолошката станица во Штип.
 - в) Нивното медицинско училиште за болногледачи во Штип.
 - г) Нивното медицинско училиште за дезинфектори во Штип.

Член 2

Предава на установите има да се изврши најдоцна до 31. I. 1950 година.

Член 8

Напатствија за извршување на оваа уредба ќе донесува по потреба Министерот на народното здравје во согласност со Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 38, 5. I. 1950 год., Скопје.

Министер на народното здравје,
В. Попадик, с. р.

Претседател на Владата,
Л. Колишевски, с. р.

14

Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на НРМ и т. 1 од Оштито напатствие за општото раководство над медицинските, фармацевтските и стоматолошките Факултети („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 88/49) во врска со Указот за оснивање Министерство за наука и култура на НРМ У. Бр. 15 од 13 октомври 1949 година („Службен весник на НРМ“ бр. 24/49) а по предлог од Министерот за наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ СО СИТЕ НЕГОВИ ИНСТИТУТИ И СО КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА ВО СКОПЈЕ ОД ОПШТОТО РАКОВОДСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАУКА И КУЛТУРА И СТАВАЊЕ ПОД ОПШТО РАКОВОДСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ

Член 1

Медицинскиот факултет во Скопје со сите негови институти, со Клиничката болница во Скопје се изменува од општото раководство на Министерството за наука и култура и се става под општо раководство на Министерството на народното здравје.

Член 2

За содржинето и организацијата на наставата како и за наставниот персонал решава Министерот на народното здравје во согласност со Министерот за наука и култура.

Член 3

Претсметката на приходите и расходите на Медицинскиот факултет во Скопје вклучително претсметките на сите негови институти и на Клиничката болница во Скопје влегуваат во состав на претсметката на приходите и расходите на Министерството на народното здравје.

Член 4

Планот на инвестициите на Медицинскиот факултет во Скопје, на сите негови институти и на Клиничката болница во Скопје ќе се пренесат од Министерството за наука и култура на Министерството на народното здравје.

Член 5

Се овластува Министерот на народното здравје да во согласност со Министерот за наука и култура по потреба издава посебни напатствија за извршување на оваа Уредба.

Член 6

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Број 54, 5. I. 1950 год., Скопје.

Министер
на народното здравје,
Д-р В. Попадик, с. р.

Претседател
на Владата на НРМ,
Л. Колишевски, с. р.

Министер
на наука и култура,
К. Црвенковски, с. р.

Врз основа на чл. I од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата за народното стопанство и обновата на земјата, Владата на Народна Република Македонија по предлог на Министерот на трговијата и снабдувањето и од Министерот на комуналните работи, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ УРЕДБАТА
ЗА УКИНУВАЊЕ ТРГОВСКО-ИНДУСТРИСКАТА
КОМОРА ВО ГРАД СКОПЈЕ

Уредбата за укинување Трговско-индустриската комора во град Скопје ("Службен весник на НРМ" бр. 21/48 год.) се изменува и дополнува така што нејзиниот дополнет и пречистениот текст гласи:

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ТРГОВСКО-ИНДУСТРИСКАТА КОМОРА
ВО ГРАД СКОПЈЕ, ОКОЛИСКИТЕ И ГРАДСКИТЕ
ПРИНУДНИ ЗДРУЖЕНИЈА НА ТРГОВЦИТЕ И ДРУГИТЕ
ПРИНУДНИ ЗДРУЖЕНИЈА

Член 1

Со обзир на тоа што Трговско-индустриската комора во град Скопје, околинските и градските принудни здруженија на трговците и другите принудни здруженија основани по поранешните прописи за дуќаните доколку не се занаетчиски, не одговараат повеќе на денешната состојба на општествено економското устројство на државата, тоа се укинуваат.

Имотот на комората и на сите принудни здруженија од став 1 стапува општенароден имот.

Член 2

Ликвидацијата на комората и на принудните здруженија ќе ја спроведат ликвидациони комисији во состав од по три члена.

За ликвидацијата на Комората и принудните здруженија во град Скопје комисијата ја одредуваат спогодбено Министерот на трговијата и снабдувањето и Министерот на комуналните работи.

За ликвидација на принудните здруженија кои што опфаќаат подрачја на народен одбор на град вон од составот на околинјата и на околински народен одбор или на две или повеќе околин, околинјата ја одредува извршниот одбор на обласниот народен одбор.

За ликвидацијата на принудно здружение кое што опфаќа подрачје на еден градски односно околински народен одбор, комисијата ја одредува надлежниот извршен одбор на градскиот односно околинскиот народен одбор.

Член 3

Министерот на комуналните работи ќе го распореди на републиканските органи имотот на комората, што преостанува после ликвидацијата.

Министерот на комуналните работи и Министерот на трговијата и снабдувањето ќе го распоредат имотот на принудните здруженија во град Скопје, што преостанале после ликвидацијата.

Имотот на принудните здруженија кои што опфаќаат подрачје на градски и околински народен одбор односно на повеќе околински народни одбори споразумно ќе го поделат и ќе го превземат на управување градските односно околинските народни одбори споредно на доприносите на бивните членови од нивното подрачје. Во случај на спор подрачјата на имотите ќе одлучи Министерот на комуналните работи.

Имотот на принудните здруженија кои што опфаќаат подрачје на една околинја односно град ќе го превземе на управување соодветниот околински односно градски народен одбор.

Преостаната готовина на Комората доколку ја има, ќе се предаде во корист на буџетот на Народна Република Македонија.

Член 4

Службениците на Трговско-индустриската комора и на принудните здруженија во град Скопје се ставаат на располагање на Секретаријатот за персонална служба на Владата на НРМ.

Службениците на другите принудни здруженија се ставаат на располагање на околинскиот односно градскиот народен одбор на денештето на здружението.

Член 5

Министерот на трговијата и снабдувањето во согласност со Министерот на комуналните работи по потреба издава упатства за приложување на оваа Уредба.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 52, 5. I. 1950 год., Скопје.

Министер
на трговијата и снабдување,
Хр. Бајалски, с. р.

Претседател
на Владата на НРМ,
Л. Колишевски, с. р.

Министер
на комунални работи,
Љубо Зафиров, с. р.

16

Врз основа на чл. 12 од Законот за избор и работењето на привремените обласни народни одбори и за пренесувањето надлежностите на обласните народни одбори, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ НА ОБЛАСНИТЕ
НАРОДНИ ОДБОРИ

Член 1

Во Уредбата за начинот на оснивање на кооперации, нивните правила и уписот во кооперативниот регистар ("Службен весник на НРМ" бр. 9/47 год.) член 3 се изменува и гласи:

"Против решението на извршниот одбор на обласниот народен одбор со кое што не се одобруваат правилата, оснивачите имаат право на жалба до надлежниот министер во рок од 15 дена.

За органите надлежни за решавање по жалбите против решенијата со кои што не се одобруваат правилата на земјоделските и занаетските задруги важат посебни прописи".

Член 2

Во Уредбата за задолжителна поправка на оштетени жилишни и други згради во НР Македонија ("Службен весник на НРМ" бр. 10/47 год.) чл. 18 се изменува и гласи:

"Техничкото раководство и надзорот над спроведувањето на поправките во врска народните одбори".

Член 3

Во Уредбата за арондација на државните земјоделски стопанства под управа на Министерството за земјоделие и шумарство на НРМ и народните одбори ("Службен весник на НРМ" бр. 12/47 год.):

а) став 2 на чл. 6 се изменува и гласи:

"Комисијата за арондација се состои од три члена: еден претставител на месниот народен одбор, еден претставител на извршниот одбор на околинскиот народен одбор и еден претставител на извршниот одбор на обласниот народен одбор кога се врши арондација на имот под управа на народните одбори, односно еден претставител на Министерството за земјоделие или Министерството за шумарство кога се врши арондација на имот под управа на овие министерства".

б) став 3 на чл. 6 се изменува и гласи:

"Против решението на комисијата за арондација може да се изјави жалба до извршниот одбор на обласниот народен одбор кога се врши арондација на имот под управа на народните одбори, односно до Министерството за земјоделие и Министерството за шумарство кога се врши арондација на имот под управа на овие министерства".



СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија со решение IV бр. 20928/49 од 20 октомври 1949 год. одобрило промената на фамилијарното име Дупенски Петар, роден на ден 23 мај 1923 год. во село Јанковец (Ресенска околија) од родители: татко Дупенски Танас и мајка Дупенска, родена Тановска Марија така да во иднина фамилијарното име гласи Стевоски.

Согласно чл. 21 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во "Службен весник на НРМ". 1—1—7

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Луца Пецева Јовиќ од село Горно Солење подаде против мажот си Пеце Јовиќ тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот е со непознато местожителство и неизвештен адрес согласно уверењето на Месниот народен одбор во село Горно Солење бр. 19138/49 год. се повикува да се во петнаестодневен рок по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник, во противен случај судот ексофицио му одредува скопскиот адвокат Жика Баждавела кој ќе го застапува на негови разноски.

Од Околисткиот суд во Скопје Г. бр. 1012/49 г. 1—1—6

Драгутин Кирлов Лајнвебер подаде против жена си Ана Лајнвебер тужба за развод на бракот. Бидејќи тужената е со непознато местожителство и непознат адрес, согласно уверењето на Градскиот народен одбор — I реон — Скопје бр. 21886/49 год. се повикува да се во петнаестодневен рок по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник, во противен случај судот ексофицио го одредува скопскиот адвокат Јордан Панзов Стојанов кој ќе го застапува на негови разноски.

Од Околисткиот суд во Скопје, Г. бр. 1043/49 г. 1—1—5

Атме Аметовска од Скопје подаде против мажот си Велија Аметовски тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот е со непознато местожителство и неизвештен адрес, согласно уверењето на Градскиот народен одбор на IV реон — Скопје бр. 7030/49 се повикува да се во петнаестодневен рок по објавување на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник, во противен случај судот ексофицио го одредува скопскиот адвокат Жика Баждавела, кој ќе го застапува на негови разноски.

Од Околисткиот суд во Скопје, Г. бр. 25/50 г. 1—1—8

ОКОЛИСКИ СУД ВО БЕРОВО

По бракоразводната тужба на Шукра Р. Османова — Јашарова од Пехчево, Беровска околија, против Репеш Османов од Пехчево, сега во неизвесност, се поканува тужениот Репеш, да во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се јави на Околисткиот суд — Берово, со точната своја адреса.

Во противен случај судот ќе му одреди заступник и делото ќе се разгледа во негово отсуствие.

Од Околисткиот суд — Берово, Г. Д. бр. 6/50 г. 1—1—3

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГР. СВ. НИКОЛЕ

Конфискација на целокупен покретен и непокретен имот на осудените: Амди Пашов Керимов, Бесем Јунузов Шейнов и Вели Асанов Давутов сите од с. Кишино

При Околисткиот суд во Св. Николе се води постапка за конфискација на целокупниот покретен и непокретен имот на горе означените лица, а по правосилната пресуда на Окружниот суд во гр. Штип К. бр. 56/49 год. од 24. XII. 1949 година.

Се покануваат поверителите да ги пријават своите потраживања против осудените напред опишаните лица во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" во Околисткиот суд во Св. Николе.

Од Околисткиот суд во Св. Николе, И. бр. 1 на ден 12. I. 1950 година. 1—1—4

РЕГИСТРАЦИИ НА ИНВАЛИДСКИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ИНВАЛИДСКО ЗАНАЕТЧИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ИНЗАП" СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД КИЧЕВО

Поверенството на финансите при Околисткиот народен одбор во Кичево во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението бр. 18761 од 28. XII. 1949 год. од Околисткиот народен одбор во Кичево записано е во регистрот за регистрација на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 11 под фирма Инвалидско занаетчиско производително претпријатие "Инзап" со седиште во Кичево.

Претпријатието е основано со решение на Околисткиот одбор на Сојузот на војните инвалиди — Кичево бр. 371 од 31. VIII. 1949 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да изработува плете разни корпи, столци и др.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Околисткиот одбор на Сојузот на војните инвалиди во Кичево.

Фирмата ќе ја потпишува Раиф Врангалоски од град Кичево кој повозможност ќе го потпишува претпријатието ставајќи си својот оригинален потпис под напишаниот или со штемблја утиснатиот назив на претпријатието (фирмата) а во рамките на Правилникот за организација на претпријатието.

Од Извршниот одбор на Околисткиот народен одбор бр. 18761 од 28. XII. 1949 год. II—1—10

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОКОЛИСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЛОЗОВ РАСАДНИК СО СЕДИШТЕ ВО СЕЛО ШУМ, СТРУШКА ОКОЛИЈА

Денес е извршен упис во регистрот на државните стопански претпријатија при Околисткиот народен одбор — Поверенство за финансии во град Струга на страна 15 под бр. 1 на Околисткото земјоделско претпријатие Лозов расадник со седиште во село Шум, Струшка околија.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на живина за населението и градинарски култури за населението.

Претпријатието е основано со решение бр. 13761/49 од 22. XI. 1949 год. од Околисткиот народен одбор во град Струга.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околисткиот народен одбор на град Струга.

Седиште на претпријатието е во село Шум.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Кристиан Дамјаноски во границите на овластувањето во рамките на Правилникот за организацијата на претпријатието.

1—1—17

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ КАМЕНОЛОМ "КИСЕЛА ВОДА" СКОПЈЕ

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решението на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор Скопје бр. 12663 од 21. XI. 1949 год. Томо Брадовски е назначен за директор на Градското претпријатие Каменолом "Кисела Вода" Скопје и на должност стапил на 1. XI. 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор Скопје бр. 12663 од 21. XI. 1949 год. разрешен е од должност досегашниот директор на Градското претпријатие Каменолом "Кисела Вода" Скопје Стојан Болевски и од 1. XI. 1949 год. му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Бр. 5683 од 30. XII. 1949 год. на Поверенството за финансии при ГНО — Скопје. II—1—18

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКАТА КОЛАРО-КОВАЧКА РАБОТИЛНИЦА СКОПЈЕ

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор за град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор Скопје, бр. 14114 од 24. XII. 1949 год. Божин Стефковски е назначен за директор на Градската коларо-ковачка работилница Скопје и на должност стапил од 1. I. 1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластенето.

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор Скопје, бр. 11323 од 13. X. 1949 год. разрешен е од должноста досегашниот директор на Градската коларо-ковачка работилница Скопје Борис Мишевски и од 1. X. 1949 год. му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Бр. 154 од 6. I. 1950 год. на Поверенството за финансии при ГНО Скопје. II—1—19

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО КЕРАМИДНА ИНДУСТРИЈА "КНС" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството на индустријата и рударството на НРМ бр. 346 од 15 VI 1949 год. Георги Каревски е назначен за директор на претпријатието Керамидна индустрија "КНС" со седиште во Скопје и на должност стапил на 15 VI 1949 г. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластенето.

Со решение на Министерството на индустријата и рударството на НРМ бр. 198 од 5 мај 1949 г. разрешен е од должноста досегашен директор Страхил Андонов и од 25 XI 1949 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 15.518 од Министерството на финансии на НРМ. 18 XI 1949 година. II — 33 — 612

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА РАСПОДЕЛБА НА ФИЛМОВИ "ФИЛМСКО" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Комисијата за кинематографија на Владата на НРМ бр. 59 од 16 XI 1949 год. Георги Базбокилас е назначен за директор на претпријатието за расподела на филмови "Филмско" со седиште во Скопје и на должност стапил на 15 XI 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на границите на овластенето.

Со решение на Комисијата за кинематографија на Владата на НРМ бр. 60 од 16 XI 1949 г. разрешен е од должноста досегашен директор Васко Кузмановски и од 15 XI 1949 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 15.534 од Министерството на финансии на НРМ 17 XI 1949 год. II — 33 — 604

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ГЛАВНА МАШИНСКА РАБОТИЛНИЦА „УЗЕМС“ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството на земјоделје на НРМ бр. 877 од 15 XII 1949 год. Герасовски Ванко е назначен за директор на Главна машинска работилница „Уземс“ со седиште во Скопје и на должност стапил на 15 XII 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на границите на овластенето.

Со решение на Министерството на земјоделје на НРМ бр. 376 од 15 XII 1949 год. разрешен е од должноста досегашен директор Стојано Авостолов Урумоски и од 15 XII 1949 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 17.895 од Министерството на финансии на НРМ 31 XII 1949 год. II—1—9

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЛИГНИТОВ РУДНИК „ЖИВОЈНО“ СО СЕДИШТЕ ВО С. ЖИВОЈНО

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството на индустријата и рударството на НРМ бр. 577 од 1 XI 1949 год. Петар Мавровски е назначен за директор на претпријатието лигнитов рудник „Живојно“ со седиште во с. Живојно и на должност стапил на 1 XI 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на границите на овластенето.

Со решение на Министерството на индустријата и рударството на НРМ бр. 576 од 1 XI 1949 год. разрешен е од должноста досегашен директор Алексо Георгиевски и од 1 XI 1949 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 168 од Министерството на финансии на НРМ. II—1—9

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАГАЗИН НА ДРЕБНО“ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството на трговија и снабдување на НРМ бр. 587 од 1 XII 1949 год. Борко Галевски е назначен за директор на Трговското претпријатие „Магазин на дребно“ со седиште во Скопје и на должност стапил на 1 XII 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на границите на овластенето.

Со решение на Министерството на трговија и снабдување на НРМ бр. 573 од 1 XII 1949 год. разрешен е од должноста досегашен директор Славе Тошевски и од 1 XII 1949 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 215 од Министерството на финансии на НРМ 9 I 1950 год. II—1—5

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ПРЕРАБОТКА НА ЛИСКУН „МОМИНОК“ СО СЕДИШТЕ ВО ПРИЛЕП

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството на индустријата и рударството на НРМ бр. 647 од 1 XII 1949 год. Илија Адамчески е назначен за директор на Претпријатието за експлоатација и преработка на лискун „Моминок“ со седиште во Прилеп и на должност стапил на 1 XII 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на границите на овластенето.

Со решение на Министерството на индустријата и рударството на НРМ бр. 577 од 1 XI 1949 год. разрешен е од должноста досегашен директор Петар Мавровски и од 1 XII 1949 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 169 од Министерството на финансии на НРМ 7 XI 1950 год. II—1—6

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВИСОКОГРАДБИ „ПЛАЧКОВИЦА“ СО СЕДИШТЕ ВО ШТИП

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството на градежите на НРМ бр. 634 од 1 XI 1949 год. Мустафа К'авимов е назначен за директор на Градежно претпријатие за високоградби „Плачковица“ со седиште во Штип и на должност стапил на 10 XI 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на границите на овластението.

Со решение на Министерството на Градежите на НРМ бр. 634 од 1 XI 1949 год. разрешен е од должноста досегашен директор Георги Мамаренко и од 10 XI 1949 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 17.529 од Министерството на финансите на НРМ. 28 XII 1949 год. II—34—639

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА ЖИВИНА, ЈАЈЦА И ПЕРЈА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Од регистеот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 216 избришано е претпријатието за откуп на живина, јајца и перја со седиште во Скопје, затоа што истото врз основа на решението на Владата на НРМ бр. 5100 од 12. X. 1949 год. постанува претпријатие од обласно значење.

Бр. 16195 од Министерството на финансите на НРМ, 12. I. 1950 год. I—1—14

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Од регистеот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 224 избришано е претпријатието за откуп на млеко и млечни производи со седиште во Битола, затоа што истото врз основа на решението на Владата на НРМ бр. 5100 од 12. X. 1949 год. постанува претпријатие од обласно значење.

Бр. 16134 од Министерството на финансите на НРМ, 19. XII. 1949 год. I—1—15

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АУТО-ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Од регистеот на државните стопански претпријатија од републиканско значење избришано е претпријатието за ауто-транспорт и шпедиција со седиште во Скопје, затоа што истото врз основа на решението на Владата на НРМ бр. 4646 од 31. VIII. 1949 год. постанува претпријатие од обласно значење.

Бр. 16983 од Министерството на финансите на НРМ, 10. I. 1950 год. I—1—11

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА ЖИВИНА, ЈАЈЦА И ПЕРЈА СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Од регистеот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 231 избришано е претпријатието за откуп на живина, јајца и перја со седиште во Битола, затоа што истото врз основа на решението на Владата на НРМ бр. 5100 од 12. X. 1949 год. постанува претпријатие од обласно значење.

Бр. 16562 од Министерството на финансите на НРМ, 19. XII. 1949 год. I—1—12

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБУВКИ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството на трговијата и снабдување на НРМ бр. 573 од 1 XII 1949 год. Славе Тоневски е назначен за директор на Трговското претпријатие за текстил и обувки со седиште во Скопје и на должност стапил на 1 XII 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на границите на овластението.

Со решение на Министерството на трговија и снабдување на НРМ бр. 572 од 1 XII 1949 год. разрешен е од должноста досегашен директор Драган Спасовски и од 1 XII 1949 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 4 од Министерството на финансите на НРМ 2 I 1949 год. II—1—3

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА „ВЛАЈНИЦА“ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Од регистеот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 208 избришано е Градежното претпријатие за подржување на патништата „Влајница“ со седиште во Скопје, затоа што истото врз основа на Решението на Владата на НРМ 4646 од 31. VIII 1949 год. постанува претпријатие од обласно значење.

Бр. 17101 од Министерството на финансите на НРМ, 20. XII. 1949 година. I—1—13

МАЛИ ОГЛАСИ

РАЗНИ ОГЛАСИ

Изгубеното свидетелство за завршено III-одделение го огласувам невалидно Александар Ивановски од Штип ул. „Бел Камен“ бр. 8 IV—62—1190

Изгубените крстални свидетелства на Живко и Снежана Сопотски издадени од Градски народен одбор во Скопје се огласуваат невалидни Атанас Сопотски од Скопје IV—356—6606

Изгубената одјавница издадена од Поверенство за внатрешни работи во Куманово ја огласувам невалидна Ревиди Муарем Асановски од Скопје ул. 371 бр. 1 IV—356—6608

Изгубената саобраќајна кнџиска од точак под бр. 1765 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје ја огласувам невалидна Димче Јованов Антиев од Скопје IV—356—6618

Изгубеното свидетелство за завршено IV. одделение под бр. 34 издадено од Основно училиште во село Горно Лисиче го огласувам невалидно Стојче Б. Горѓиев од село Горно Лисиче — Скопје IV—356—6616

Изгубената исчислителна белешка издадена од Поверенство за внатрешни работи во Св. Николе ја огласувам невалидна Љубе Горѓиев Дочев од Скопје ул. 180 бр. 7-а IV—356—6620

Изгубената потрошачка карта на Горница и Дојрана 2 "Д" издадена од Министерството на внатрешни работи — Скопје ги огласувам невалидни Боге Ефтимовски од Скопје ул. 101 бр. 25. IV—357—6625

Изгубеното свидетелство под бр. 33 издадено од Основно училиште во село Ропотово го огласувам невалидно Ангеле Ј. Ивановски од село Ропотово—Прилеп IV—354—6675

Изгубената потврда бр. 772 издадена од Трудов оддел на I-реонски народен одбор во Скопје за издавање на работничка книшка ја огласувам невалидна Петар Герев Николовски (Иванов) од Скопје управител на кооперација I-реон
IV-326-6033

Изгубената велосипедска книшка дел. бр. 49/4423 Ред. бр. 49/3194 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје се огласува невалидна Завод за геолошко истражување на НРМ — Скопје
IV-259-4981

Изгубената потврда серија "А" 88121 од 21 VIII 1948 год. издадена од Фабриката за алкохолни и безалкохолни пијалаци "Тиквеш" — Скопје на 12243 кгр. вино на претпријатије Центропром, Вршац се огласува невалидна Фабрика "Тиквеш" Скопје
IV-344-6392

Изгубената лична карта сер. "В" 6025 рег. бр. 6765 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околинскиот народен одбор — Куманово ја огласувам за невалидна — Бојан Мишов Крстиќ од с. Аргуња — Куманово

Изгубената шоферска книшка бр. 2412 издадена од ВП 4427 ја огласувам за невалидна — Анте Лончар ВП 9559 Скопје
IV-347-6432

Изгубената лична карта серија "В" 16245 Рег. бр. 185 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Томовски Крстев Трендафија од Скопје.
IV — 63 6165

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ

Изгубената војничка буква издадена од Војниот отсек во Тетово ја огласувам невалидна Пефије А. Усеин од село Тетово — Тетово
IV-356-6619

Изгубената одекна книшка бр. 22976 издадена од ВП 5793-9 во Скопје ја огласувам невалидна Андо Петковски ВП 5793-45 — Скопје
IV-356-6621

Изгубената платна книшка под бр. 84040 издадена од ВП 4466 — Скопје ја огласувам невалидна Данило Марковиќ од Скопје.
IV-357-6622

Изгубената војничка книшка издадена од I-Југословенска Армија во Ниш ја огласувам невалидна Стојко А. Нандор од Скопје ул. Леницова бр. 12
IV-357-6631

Изгубената војничка книшка издадена од Војниот отсек во Радовиш ја огласувам невалидна Ајрула А. Шабановски од село Коңче — Радовиш
IV-357-6634

Изгубената војничка книшка издадена од ижкениврска бригада на VI Армија ја огласувам невалидна Јонче Толев Фидаповски од Битола ул. Цветан Димов бр. 181
IV-357-6635

Изгубената војничка буква ја огласувам невалидна Петар Б. Трајчевски од село Мишлешево — Струга
IV-164-3152

Изгубената војничка книшка издадена од 8-бр. 41 дивизија на име Мите Големевски службеник при Околински здружен сојуз во Свети Николе се огласува невалидна.
IV-240-4617

Изгубената војничка буква под бр. 179/56 издадена В. П. 3908 во Љубљана ја огласувам невалидна Александар С. Георгиевски од село Паликура, Кавадар
IV-333-6177

Изгубената потрошачка карта за исхрана бр. 187 "Р-3" издадена од В. П. 28504 во Скопје ја огласувам невалидна Љубица Велковиќ од Скопје ул. Сталинградска бр. 27
IV-334-6184

Изгубената војничка книшка под бр. 273513 ја огласувам невалидна Израил Ј. Фазли од село Стрвница — Тетово
IV-334-6194

Изгубената потрошачка карта за исхрана "Г" бр. 416 издадена од В. Т. П. — во Скопје ја огласувам невалидна Драгица Павловиќ од Скопје.
IV-335-6205

Изгубената војничка буква издадена од В. П. 5573/30 ја огласувам невалидна Тихомир Костовски Мате од Скопје ул. Шумадинска бр. 4
IV-335-6213

Изгубената објава серија "Х" Бр. 87272 издадена од В. П. 2724 во Демир Капија ја огласувам невалидна Субашиќ Мухарем В. П. 2724 — Демир Хисар
IV-336-6239

Изгубената војничка буква ја огласувам невалидна Тане Котески од село Глобочица — Струга
IV-337-6241

Изгубеното потрошачко уверење за месец декември 1949 год. "Г" издадено од В. П. 7513 во Скопје Ф изјава 3388 ја огласувам невалидна Мурвета Илијевиќ од Скопје ул. Алек. Пушкин бр. 16-А
IV337-6249

Изгубената потрошачка карта за храна за месец декември 1949 г. "0-1" издадена од В. П. 2819 во Скопје ја огласувам невалидна Пејовиќ Боривоје поручник В. П. 2844 — Скопје
IV-337-6258

Изгубената потрошачка карта за храна бр. 2630-0 I-II категорија издадена од М-во на внатрешни работи во Скопје ја огласувам невалидна Владо Најдевски од Скопје ул. Московска бр. 47.
IV-338-6277

Изгубената шоферска исправа издадена од Земун — Београд ја огласувам невалидна Крсто Тасич В. П. 3346 — 24 — Скопје
IV-339-6296

Изгубената војничка книшка издадена од В. П. во Ниш ја огласувам невалидна Емин Осман Имер од село Блаце — Горче Петров
IV-339-6297

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Гостивар ја огласувам невалидна Асами Медитов Арун од Село Сенокосе — Гостивар
IV-339-6290

Изгубената офицерска одекна книшка ув наплата под бр. 2621 издадена од В. П. 1542 — Крагуевац ја огласувам невалидна Пантиќ Здравко капетан од Битола ул. Титова бр. 49
IV-341-6328

Изгубената војничка буква ја огласувам невалидна Кирил Георги Мандулов од Охрид ул. Самонлова бр. 54
IV-341-6329

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек Прилеп ја огласувам невалидна Благо А. Ташевски од Прилеп ул. Маршал Тито
IV-341-6330

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Максимовски Б. Владимир од Куманово ул. Киро Бриаз бр. 5
IV-344-6377

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Игњо С. Трајановски од село Сувинца — Катланово
IV-344-6382

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Гори Петров ул. 175 бр. 8
IV — 344-6384

Изгубената офицерска исправа Рег. бр. 2412 издадена од В. П. 4427 во Крагуевац ја огласувам невалидна Лончар Анте В. П. 9559 — Скопје
IV-347-6432

Изгубените потрошачки карти за храна "Д-2" на Буквица и Савица "Г" на Мира "Г-2-0" на Вега издадени од В. Т. П. во Скопје се огласуваат невалидни Бело Ристовски од Куманово
IV-347-6433

ЛИЧНИ КАРТИ

Изгубената лична карта рег. бр. 1782 сер. "Е" 42782 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Струмица ја огласувам за невалидна — Александар Т. Миланов од Струмица
IV-330-6108

Изгубената лична карта сер. "Е" 47550 рег. бр. 1570 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински народен одбор во Струмица ја огласувам за невалидна — Васил Г. Јовев од с. Муратино — Струмица
IV-330-6109

Изгубената лична карта рег. бр. 2653 сер. "Е" 43703 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Струмица ја огласувам за невалидна — Ефтимова Васева Гера од Струмица ул. 23 бр. 27
IV342-6338

Изгубената лична карта рег. бр. 3286 сер. "Е" 44336 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Струмица ја огласувам за невалидна — Цигова Лазарова Радка од Струмица
IV-326-6045

Изгубената лична карта рег. бр. 14589 сер. 36284 ја огласувам за невалидна — Вељановски Илија од с. Логорди — Битола.
IV-193-3708

Изгубената лична карта издадена од Отсекот за внатрешни работи при Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Битола ја огласувам за невалидна — Ледо Стојановски од с. Меглечи — Битола.
IV-209-4003

Изгубената лична карта рег. бр. 13284 сер. "Б" бр. 33916 издадена од Отсекот за внатрешни работи при Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Битола ја огласувам за невалидна — Славе М. Мурговски од с. Иваневци — Битола.
IV-209-4004

Изгубената лична карта рег. бр. 6317 сер. "Б" бр. 27127 издадена од Отсекот за внатрешни работи при Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Битола ја огласувам за невалидна — Александар Лазов Пановски од с. Буково — Битола.
IV-209-4005

СОДРЖИНА

Судски огласи	— — — — —	Стр. 1
Регистрации на инвалидски стопански претпријатија	— — — — —	1
Промени во регистрот	— — — — —	1
Мали огласи	— — — — —	2

Член 4

Во Наредбата ва правилно стопанисување на земјата од фондот на аграрната реформа ("Службен весник на НРМ" бр. 25/47 год.):

а) точка 1 се изменува и гласи:

"Околските, градските и обласните народни одбори се должни да водат точна евиденција за сета неразделена земја од фондот на аграрната реформа и колонизација, која што се навоѓа на нивното подрачје".

б) точка 2 се додава нов став 2 кој гласи:

"Обласните народни одбори водат надзор и укажуваат помој на околските и градските народни одбори во работата за благовремено и правилно обработување на неразделената земја од фондот на аграрната реформа."

Член 5

Во Уредбата за оснивање едногодишни земјоделски училишта ("Службен весник на НРМ" бр. 21/48 год.) ст. 1 и чл. 1 се изменува и гласи:

"Со цел да се изградат квалификувани работници во одделните струки за работа во државниот и задружниот земјоделски сектор градските, околските и обласните народни одбори можат да осниваат едногодишни земјоделски училишта".

Член 6

Во Уредбата за укинување Комитетот за кооператорство ("Службен весник на НРМ" бр. 3/49 год.)

а) првата реченица на ст. 1 од чл. 2 се изменува и гласи:

Сите работи од досегашната надлежност на Комитетот за кооператорство со ограничењата наведени во чл. 2-а на оваа уредба, преминуваат, и тоа:

б) после чл. 2 се додава нов член 2-а кој што гласи:

"Од надлежноста на Комитетот за кооператорство преминува на обласните народни одбори вршењето на следните работи во обласен обем:

1. Укажување помош на задругите и задружните организации во извршувањето на нивните плански задачи;
2. Грижа за издигањето и снабдувањето на задругите со технички средства, особено за работењето на задругите и механизацијата на земјоделието;
3. Помагањето на подрачните народни одбори во работите со задругите;
4. Грижа за стручно издигање и усовршување на кадрите на задругите и задружните организации;
5. Вршење пропаганда за унапредување и ширење на задругите и задружните организации".

Член 7

Во Уредбата за нижи балетски школи ("Службен весник на НРМ" бр. 3/49 год.)

а) став 1 на чл. 1 се изменува и гласи:

"Нижите балетски школи се самостојни установи на обласните народни одбори со ранг на нижи стручни школи".

б) став 2 на чл. 1 се изменува и гласи:

"Нижите балетски школи ги осниваат обласните народни одбори, во согласност со Министерот за просвета — стојат под општ надзор на Министерството за просвета".

в) чл. 6 се изменува и гласи:

"Нижите балетски школи имаат свои посебни пресметки на приходите и расходите во составот на буџетот на приходите и расходите на обласните народни одбори".

Член 8

Во Уредбата за пионерските домови ("Службен весник на НРМ" бр. 21/48 год. ст. 1 на чл. 3 се изменува и гласи:

"Државните пионерски домови ги осниваат околските односно градските (реонските) и обласните народни одбори".

Член 9

Во надлежноста на обласните народни одбори се пренесува решавањето на втор степен во административните и во административно-казнените предмети по кои што по прописите на Владата на НРМ во прв степен биле надлежни да решаваат околските народни одбори односно Народните одбори на градовите одделни од составот на околицјата.

Член 10

Напатствија за извршување на оваа Уредба по потреба ќе издава Претседателот на Владата.

Член 11

Оваа Уредба влегува во сила веднаш.
Бр. 72, 6. I. 1950 год., Скопје.

Претседател на Владата,
Л. Колишевски, с. о

17

Врз основа на чл. 8 и 11 од Уредбата на Владата на ФНРЈ за отклонување на губарот ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 29/49 год.) а по предлог од Министерот на шумарството и од Министерот на земјоделието, Владата на Народна Република Македонија донесува

НАРЕДБА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ГУБАРОТ

I.

Согласно чл. 8 од Уредбата на Владата на ФНРЈ за отклонување на губарот "Службен лист на ФНРЈ" бр. 20/49 год.) се образнуваат комисији за борба против губарот и тоа:

1) Републиканска комисија за борба против губарот во Министерството на шумарство;

2) Обласни комисији за борба против губарот при извршните одбори на обласните народни одбори;

3) Околски односно градски комисији за борба против губарот при извршните одбори на околските односно градските народни одбори;

4) Месни комисији за борба против губарот при месните народни одбори.

При кои околски односно градски или месни народни одбори ќе се образува комисија за борба против губарот одредува Министерот на шумарството во согласност со Министерот на земјоделието.

II.

Републиканската комисија за борба против губарот е заедничка со Министерството на земјоделието и Министерството на шумарството.

Републиканската комисија е орган преку кој што Министерството на земјоделието и Министерството на шумарството ја организират, раковојат и контролираат работата на отклонувањето на губарот. Републиканската комисија ја ускладува и помага работата на нижките органи што учествуваат во борбата против губарот, се грижи за обезбедување на материјални средства и извршува и други задачи во врска со борбата против губарот.

Обласните комисији се органи преку кои што извршниот одбор на обласниот народен одбор ја раководи и контролира работата на отклонување и сузбивање на губарот. Обласните комисији ја ускладуваат и помагаат работата на нижките органи што учествуваат во борбата против губарот, се грижат за обезбедување на материјални и финансиски средства, водат евиденција за работата на уништувањето на губарот и за движењето и интензитетот на заразата на подрачјето на областа и вршат и други задачи во врска со борбата против губарот.

Околските, градските и месните комисији ја раковојат и контролираат работата на отклонувањето на губарот на своето подрачје, го надзираат на своето подрачје прегледот на овшните и шумските дрвја и терените што можат да бидат заразени, помагаат на органот при кој што се основани во организирањето на работата за отклонување на губарот, извршуваат и други задачи во врска со борбата против губарот што им го постави органот при кој што се основани.

III.

Членовите на Републиканската комисија ги именуваат согласно Министерот на шумарството и Министерот на земјоделието, а членовите на останатите комисији ги именуваат органите при кои што се образуваат.

Во состав на комисиите влегуваат покрај земјоделски и шумарски стручњаци и лицата наведени во точка IV од оваа Наредба уште и претставителите на масовните организации и просветни работници.

IV.

Со работата на републиканската комисија раководи лице кое согласно го одредува Министерот на земјоделието и Министерот на шумарството.

Со работата на обласната комисија раководи по овшничкиот за земјоделие или повереникот за шумарство кого ќе го одреди извршниот одбор на обласниот народен одбор.

Со работата на околската комисија раководи повереникот за земјоделие и шумарство кого ќе го одреди извршниот одбор на околскиот народен одбор.

Со работата на градската комисија раководи повереникот за земјоделие и шумарство.

Со работата на месната комисија раководи претседателот или член на месниот народен одбор.

V.

Се овластува Министерот на земјоделието и Министерот на шумарството согласно да издаваат напатствија за спроведувањето на оваа Наредба.

VI.

Сите започнати предмети за прекршоци по Наредбата за сузбивање на губарот од 21 март 1949 година бр. 2426, и недовршени до влегувањето во сила на оваа Наредба, ќе се довршат по одредбите на Уредбата за отклонување на губарот ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 29/49), доколку се вооблаги по учинителот.

VII.

Наредбата за сузбивање на губарот од 24 март 1949 год. бр. 2426 ("Службен весник на НРМ" бр. 8/49) престанува да важи.

Комисиите за борба против губарот, образувани согласно Наредбата за сузбивање на губарот од 24 март 1949 година бр. 2426, продолжуваат со работа додека не бидат образувани нови односно додека, согласно ст. 2 на точка 1 од оваа Наредба, не биде инаку одредено.

VIII.

Оваа Наредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 58, 5. I. 1950 год., Скопје.

Министер на земјоделието,
Беге Кузмановски, с. р.

Претседател на Владата,
Л. Колишевски, с. р.

Министер на шумарството,
Васил Горгов, с. р.

18

Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија и точка 1 став 2 од Решението на Владата на ФНРЈ за оснивање комисија за прашањата на експропријацијата ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 63 од 27 јули 1949 година) Владата на Народна Република Македонија по предлог од Министерот на финансите донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИСИЈА ПО ПРАШАЊАТА
ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИИ

1. При Министерството на финансите на Народна Република Македонија се оснива Комисија по прашањата за експропријации;

2. Задаток на Комисијата по прашањата за експропријации е особено:

а) да дава напатствија за спроведување на експропријацијата и за одредување вистината и видот на накнадата на експроприраното имот;

б) да води евиденција на сите извршени експропријации;

в) да се грижи за благовремено пренесување на теренот примените директиви од Комисијата по прашањата за експропријации при Министерството на финансите на ФНРЈ;

г) да ја координира работата со Комисијата по прашањата за експропријации при Министерството на финансите на ФНРЈ и на време да ја известува за сите запазени неправилности и проблеми доколку сама не може да ги реши;

3. Напатствијата на Комисијата по прашањата за експропријации се задолжителни за околдските и градските експропријациони комисији, кои по чл. 17 од Основниот закон за експропријација ја спроведуваат постапката за експропријација, како и за другите органи.

4. Комисијата ја именува Министерот на финансите на НРМ.

Во составот на комисијата влегува по еден претставител на Претседателството на Владата на НРМ, на Министерството на правосудието на НРМ, на Министерството на финансите на НРМ и Јавното обвинителство на НРМ.

Комисијата може при решавањето на одделни задатоци да повикува и претставители од другите ресори.

5. Публични прописи за задатоците, организацијата и

работењето на Комисијата ќе донесе по потреба Министерот на финансите на НРМ.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 74, 6. I. 1950 год., Скопје.

Министер на финансите
Д. Цамбаз, с. р.

Претседател на Владата,
Л. Колишевски, с. р.

19

Со обзир да ѝ на по еден одборник на Народниот одбор на град Гевгелија и Месниот народен одбор с. Нови Дојран и нивните заменици им престана мандатот поради промена на пребивалиштето (седиштето) на народниот одбор, односно поради уважување на оставка, по предлог на односните народни одбори и врз основа на чл. 9 од Законот за избор на одборници на народните одбори, Извршниот одбор на Околдскиот народен одбор во Гевгелија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1) се распишуваат избори за по едно одборничко место и тоа:

а) На Народниот одбор на град Гевгелија во VIII изборна единица во Гевгелија која опфаќа дел од градот — источно од ул. "Генералисимус Сталин", северно од ул. "Маршал Тито", западно од ул. "Талја Бикова", северно од ул. "Петар Мусев" и западно од ул. "Д. Груев".

б) На Месниот народен одбор — с. Нови Дојран во IV изборна единица која ги опфаќа селата Причани и Голчели.

2) Изборите ќе се одржат во недела на 26 февруари 1950 година.

3) За распишување на изборите да се известат Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија и Извршниот одбор на Обласниот народен одбор Штип.

Бр. 672 од 13. I. 1950 година.

Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на Указот за оснивање Министерство за наука и култура на Народна Република Македонија У. Бр. 15 од 19-X-1949 год. објавен во "Службен весник на НРМ" бр. 24 од 14-XI-1949 год. е допуштена долунаведената печатна грешка и ја дава следната

ИСПРАВКА

на Указот за оснивање Министерство за наука и култура на Народна Република Македонија

Датата место "13 октомври" треба да стон "19 октомври".

Од Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ Бр. 1449 од 23-XII-1949 год.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
12	9
13	9
14	9
15	9
16	10
17	10
18	11
19	13
Исправка на Указот за оснивање Министерство за наука и култура на Народна Република Македонија	12
Исправка на Указот за оснивање Министерство за наука и култура на Народна Република Македонија	12